



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата

Петок, 2 октомври 1959
Скопје

Број 30

Год. XV

Претплатата за 1959 год. изнесува 1.500 дин. Овој број чини 32 дин. Жиро сметка број 802—11/1—698.

129.

На основа член 58-б од Уредбата за угостителските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 6/54 и 51/58), Извршниот совет донесува

УРЕДБА ЗА ИЗДАВАЊЕ СОБИ НА ТУРИСТИ И ПАТНИЦИ ОД СТРАНА НА ДОМАКИНСТВА

И. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Соби на туристи и патници (во натамошниот текст — соби) домаќинствата можат да издаваат преку туристички стопански организации или бира на туристички друштва.

Во местата во кои не постојат туристички организации или бира на туристички друштва, собите се издаваат преку угостителски стопански организации.

Член 2

Под издавање соби во смисла на оваа уредба се подразбира издавање легла, наместени и ненаместени соби на пократко време за одмор или сместување за време на патувањето.

Член 3

Соби се издаваат врз основа на дозвола според одредбите на оваа уредба.

II. МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧКИ И ЗДРАВСТВЕНИ УСЛОВИ

Член 4

Според одредбите на оваа уредба можат да се издаваат соби што ги исполнуваат следниве минимални услови:

а) да се зрачни, светли и суви со варосани или молирани ѕидови;

б) да имаат воведено електрично осветление или осветлението да биде обезбедено на друг погоден начин;

в) да имаат воведено текушта вода или да се обезбедени со соодветни уреди за миене;

г) да имаат комплетни легла, маса и онолку столци колку имаат легла;

д) да имаат мрежи против инсекти на прозорците и балконските врати во местата каде е нужна посебна заштита на просториите од инсекти;

ѓ) да имаат најмалку површина од 8 м² ако во нив е ставен еден кревет (еднокреветни соби), а 12 м² ако се ставени два кревета (двокреветни соби).

Во куќите во кои е уредена посебна умивалница или во кои е позволено користење на бања собите можат да бидат без текушта вода односно

уреди за миене. Една бања можат да ја употребуваат најмногу десет лица, вклучувајќи ги во овој број и членовите на домаќинството што ја издава собата.

Во собите може да се стави по едно помошно легло и тоа во еднокреветните ако имаат површина над 12 м², а во двокреветните ако имаат над 16 м² површина.

Член 5

Собите што се издаваат задолжително треба да бидат уредни и чисти, а чаршафите и крпите за лице се менуваат по секој гостин.

Кога гостинот останува подолго време, постелината задолжително се менува секој десет дена, а крпите за лице секој пет дена.

III. КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА СОБИТЕ

Член 6

Според уредите и опремата собите се распоредуваат во четири категории.

Член 7

Во I категорија се распоредуваат еднокреветни и двокреветни соби кои се наоѓаат во зидани и добро одржани згради, со убава глетка и поволно положај, во кои е воведена текушта вода и електрично осветление, кои имаат квалитетен и еднообразен намештај и кои можат да се затоплуваат ако се користат през зимата, како и даваат можност за користење на бања со исправни уреди за затоплување на водата и нужник на вода за миене.

Член 8

Во II категорија се распоредуваат еднокреветни и двокреветни соби во кои не е воведена текушта вода, но се наоѓаат во станови со воведена текушта вода и кои инаку ги исполнуваат условите предвидени за соби од I категорија со тоа што да можат да имаат мебел од послаб квалитет.

Во станот не е задолжително постоење на бања, но нужникот мора да биде на миене со вода.

Член 9

Во III категорија се распоредуваат собите кои можат да бидат и трокреветни, а се наоѓаат во станови или згради со воведена текушта вода, со помалку поволна глетка и положај и кои имаат едноставен намештај.

Член 10

Во IV категорија се распоредуваат сите останали соби, кои одговараат на минималните услови пропишани со оваа уредба.

Член 11

Категоризацијата на собите ја врши органот на управата надлежен за работите на угостителството и туризмот на општинскиот народен одбор по предлог од комисија за преглед на собите (комисија за категоризација).

Член 12

Комисијата за категоризација се состои од пет члена што ги именува советот надлежен за работите на угостителството и туризмот на општинскиот народен одбор.

По потреба можат да се образуваат две или повеќе комисии за категоризација.

Член 13

Комисијата за категоризација ја утврдува состојбата на собите и дава предлог за категоризација.

Член 14

За прегледот на собите комисијата за категоризација составува записник.

Записникот за првиот преглед содржи:

1. место, улица и број на куќата;
 2. презиме, име и занимање на старешината на домаќинството;
 3. краток опис на куќата, нејзиниот положај и исправните инсталации во станот (електрика, вода, бања, клозет);
 4. опис на секоја соба која се смета да се издава и нејзиното уредување и намештај;
 5. предлог во поглед на категоријата во која собата влегува или образложено негативно мислење.
- Записникот го потпишуваат сите членови на комисијата и претставникот на домаќинството.

Член 15

Комисијата за категоризација задолжително врши повторен преглед на собите секоја година пред почетокот на туристичката сезона.

Член 16

Домаќинството кое поседува дозвола за издавање соби може да поднесе барање собите да се разврстат во повисока категорија.

Барањето од претходниот став може да се поднесе најдоцна до 30 април секоја година.

IV. ДОЗВОЛИ ЗА ИЗДАВАЊЕ СОБИ

Член 17

Дозвола за издавање соби издава органот на управата надлежен за работите на угостителството и туризмот на општинскиот народен одбор.

Дозволата се издава за секоја соба одделно.

Член 18

Дозволата за издавање соба содржи: презиме и име на старешината на домаќинството што ја издава собата; место, улица и број на куќата во која се наоѓа собата; означување на собата за која се издава дозвола и бројот на леглата во неа; категоријата на собата и називот на организацијата преку која се издава собата.

Член 19

Дозвола за издавање на соби не може да добие домаќинство во кое живее член што боледува од болест опасна за околината (активна туберкулоза,

трахома и сл.), евидентиран клицоноша на цревни заразни болести или лице што поради својата болест го доведува во прашање спокојното ползување на собата.

Член 20

Органот што ја издава дозволата може да изрече временна забрана за издавање на собата ако се установи дека собата е нечиста или дека во неа се појавиле инсекти.

V. ОДРЕДУВАЊЕ НА ЦЕНИ

Член 21

Народниот одбор на општината со рамноправно учество на обата собора ги одредува највисоките цени на собите по категории.

Највисоките цени на собите народниот одбор ги одредува најдоцна до 30 ноември за идната календарска година.

Член 22

Во цената на собата се засметува и трошокот на пријавување и одјавувањето, осигурувањето на гостиот, посредничката провизија и данокот на промет.

Посредничката провизија може да изнесува најмногу 10% од цената на собата.

Член 23

Организацијата преку која се издаваат соби должна е да го истакне на видно место ценовникот на собите.

Во ценовникот се означува што е засметано во цената, а посебно се означува таксата за боравок во туристичкото место.

Член 24

Во секоја соба што се издава мора да биде видно истакната цената со означување што е засметано во неа.

VI. НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ СОБИ

Член 25

На домаќинствата им е забрането да им нудат на гостите соби по железничките односно автобуските станици, како и на кое да е друго место.

Член 26

Органот на управата надлежен за работите на угостителството и туризмот на општинскиот народен одбор за секое туристичко место одредува преку кои организации од чл. 1 на оваа уредба (во натамошен текст: организации) домаќинства можат да издаваат соби.

Само по исклучок во времето кога организацијата не работи, домаќинството може и непосредно да издава соба, но тоа е должно најдоцна во рок од 24 часа издавањето да ѝ го пријави на организацијата.

Член 27

Собите се издаваат по договорените цени помеѓу домаќинството и организацијата во рамките на највисоко одредени цени.

Организацијата ја наплатува од гостите цената на собата и таксата за боравок во туристичкото место.

Член 28

Организацијата ја води дневната евиденција на зафатените и празните соби.

Организацијата е должна да обезбеди и евиденција на гостите и ноќевањата.

VII. ЗАКУП НА СОБИ ОД СТРАНА НА УГОСТИТЕЛСКИ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 29

Угостителските стопански организации можат да земат под закуп соби на основа на договори што ги склучуваат непосредно со домаќинствата.

Во закуп можат да се земат само соби што се категоризирани според постапката предвидена со оваа уредба.

Договорот мора да биде заверен од органот на управата надлежен за работите на угостителството и туризмот на општинскиот народен одбор.

Угостителската стопанска организација што склучила договор за закуп еден примерок од договорот доставува на организацијата преку која се издаваат соби.

Во местата во кои домаќинствата издаваат соби преку туристичките стопански организации или бира на туристички друштва, угостителските стопански организации за сместување можат собите земени во закуп да ги издаваат само со пансион или полупансион.

На собите земени во закуп не се плаќа провизија.

Член 30

Угостителската стопанска организација за собите земени во закуп е должна во рецепцијата да има ценовник на пансионот и полупансионот.

VIII. НАДЗОР И КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 31

Надзор над примената на одредбите на оваа уредба вршат санитарните инспекции и пазаришните инспекции секоја во својот делокруг.

Член 32

За повредите на одредбите на оваа уредба се применуваат одредбите на член 85 од Уредбата за угостителските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 6/54, 47/54 и 51/58).

IX. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 33

Се овластуваат народните одбори на општините да донесат поблиски прописи за поедините категории соби спрема месните прилики, за услугите кои можат домаќинствата да им ги даваат на гостите покрај издавањето соби, како и за издавањето на ненаместени соби.

Член 34

Државниот секретаријат за стоков промет на НРМ може по потреба да донесе поблиски прописи за извршување на оваа уредба.

Член 35

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 09—1600/1

1 септември 1959 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

130.

На основа член 4 од Законот за заштита на стрмните земјишта од ерозија и за уредување на пороице („Службен весник на НРМ“ бр. 11/57), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ РЕОНОТ „СКОПСКА ЦРНА ГОРА I“ — СКОПСКА И КУМАНОВСКА ОКОЛИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕ НА КОЕ СТРМНИТЕ ЗЕМЈИШТА СЕ ЗАГРОЗЕНИ ОД ЕРОЗИЈА

I. — Во реонот „Скопска Црна Гора I“ општина Саат Кула, Бутел и Петровец — Скопска околија и општина Куманово и Липково — Кумановска околија загрозени се од ерозија стрмните земјишта во атарот на селата Миладиновци, Ајватовци, Мршевци, Текија, Делијадровци, Бучинци, Грушино, Ржаничани, Орланци, Мојанци, Арачиново, Брњарци, Страчинци, Црешево, Булачани, Рацтак, Агино Село, Брзак, Умин Дол и Никуштак во следните граници:

Од север: почнувајќи од крстопатот кој се наоѓа 800 м. јужно од тригонометарот 1.600 (месност „Бајрак“) на планинскиот венец „Скопска Црна Гора“, оди во југоисточен правец по билата преку тригонометар 1.482 до тригонометар 1.360, од тука свртува во источен правец по билото и патот над село Никуштак по вододелницата, минува низ село Никуштак од каде оди по селскиот пат за цадето Скопје — Куманово во правец на К 552, минува преку К 552 во права линија до тригонометар 345 од каде продолжува во правец на с. Грушино до изохипса 500; потоа од тука се по изохипса 500 до бреговите на Грушински и Умин Дол до косата Голи Рид К. 490.

Од исток: почнувајќи од К 490 оди на југ по билото на Голи Рид до село Брзак од тука свртува кон исток по билото Висока страна од каде на К 413 свртува кон југ и оди се по билото вододелницата на „Пчиња“ — преку К 466, 456, 442, 471, 352, 411 и излегува на цадето Скопје — Титов Велес.

Од југ: почнувајќи од вододелницата на р. Пчиња и Скопско Поле, на цадето Скопје — Т. Велес, оди во северозападен правец по цадето до с. Ржаничане, од тука свртува на север по патот за с. Миладиновци преку местата „Лозја“, „Бањени род“ потоа минува над село Миладиновци и по патот за с. Текија и Делијадровце до с. Делијадровце, од каде свртува на запад и оди по патот за с. Мршевци, с. Ајватовци по крајбрежјето до левата притока на Орланскиот порој, од каде пак свртува на север преку К 293. по главниот водоток на Орлански по-

рој до мостот на цадето Скопје — Куманово, од каде свртува так на исток по цадето до Арачиновски дол. Од Арачиновски дол свртува на север и оди по десниот брег до изохипса 400, потоа свртува на запад преку чешмата и каменоломот, преку село Брњарци оди покрај брезите патишта за с. Страчинце, Виличе обиколувајќи ги истите и по патот за с. Прешево.

Од запад: почнувајќи од црквата на с. Прешево оди на север преку црквата на с. Булачане, по билото и патот на десниот брег Суринаска (Буричанска) река до м. Грамишта од каде свртува во северозападен правец и преку трлото и воденицата над с. Раштак избива на десната вододелница на Раштанскиот порој. Од тука свртува на север и оди сè по билото и вододелницата на Раштанскиот порој преку К 1210 до крстопатот 800 м. јужно од К 1609.

II. — Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09—1587/1

1 септември 1959 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

131.

На основа член 4 од Законот за заштита на стрмните земјишта од ерозија и за уредување на пороите („Службен весник на НРМ“ бр. 11/57), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ РЕОНОТ „ЉУБАШ“, ТИТОВВЕЛЕШКА ОКОЛИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕ НА КОЕ СТРМНИТЕ ЗЕМЈИШТА СЕ ЗАГРОЗЕНИ ОД ЕРОЗИЈА

I. — Во реонот „Љубаш“ општина Кавадарци — Титоввелешка околија загрозени се од ерозија стрмните земјишта во атарот на пр. Кавадарци и селата Глишич, Марена, Сопот, Манастирец, Шивец, Рибарци и Трстеник во следните граници:

Од исток: почнува од патот Кавадарци — Возарци, кај местото викано „Мирчев расадник“ од каде продолжува кон север минувајќи западно од кота 376, минува преку местото викано „Голи гас“ оди по изохипсата 300 и завршува на кота 323.

Од север: почнува од кота 323 оди по патот за с. Рибарци до кота 217 од каде продолжува на кота 226 каде завршува.

Од запад: од кота 226 оди по селскиот пат до кота 327 од каде оди на југ до раскрсницата на патот Трстеник — Кавадарци, продолжува по истиот пат сè до главниот пат Возарци — Кавадарци кај местото викано „Лазов Мост“ каде завршува.

Од југ: од патот Возарци — Кавадарци кај местото викано „Лазов Мост“ оди сè по истиот пат до местото викано „Мирчев расадник“ каде завршува.

II. — Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09—1588/1

1 септември 1959 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

132.

На основа член 4 од Законот за заштита на стрмните земјишта од ерозија и за уредување на пороите („Службен весник на НРМ“ бр. 11/57), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РЕОНОТ СРЕДНА БРЕГАЛНИЦА, ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО, ШТИПСКА ОКОЛИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕ НА КОЕ СТРМНИТЕ ЗЕМЈИШТА СЕ ЗАГРОЗЕНИ ОД ЕРОЗИЈА

I. Во реонот на средна Брегалница, од Истибања до Истевник — општина Делчево — Штипска околија во атарите на селата: Дулица, Каменница, Малшница, Саса, Косевица, Костин Дол, Луковица, Драмче, Вратиславици, Селник, Истевник, Очипола, Габрово, Звезгор, Стамер, Град, Вирче, Истевник Стар, Истевник Нов, Тработивиште, Делчево, Тодоровци, Илиово, Ветрен, Турие и Косово Дабје, — загрозени се од ерозија стрмните земјишта во следните граници:

Од север: почнувајќи од тригонометар 2085 на м. викано Царев Врв (Султан Тепе) во североисточен правец оди по вододелницата на река Каменница преку к. 1892 до тригонометар 2252 на југословенско-бугарската граница, од тука свртува на југоисток по граничната линија помеѓу Југославија и Бугарија преку к. 1803, 1756, 1545, 1140, 1180 до м. Симонова Чука.

Од исток: почнувајќи од Симонова Чука на југословенско-бугарската граница оди во правец на југ по граничната линија до тригонометар 1223 (фор — 62).

Од југ: почнувајќи од тригонометар 1223 на југословенско-бугарската граница оди на југозапад по границата на катастарската општина помеѓу Стиник и Панчарево односно Ирник преку м. Ирнец на тригонометар 1346 (Бејаз Тепе) од тука свртува на север по катастарската граница на село Разловци со с. Истевник и Тработивиште, преку Ошљански рид и копите 840, 1155, 1538, 1181, 1202, 920, по катастарската граница помеѓу селата Турне и Колиманци преку тригонометар 893, кота 840 до к. 405 на река Брегалница.

Од запад: почнувајќи од кота 405 во река Брегалница оди на север по река Свишница односно катастарската граница помеѓу селата Дулица и Безиково к. 1079, по Црна Река, по Свињодошкиот поток, преку к. 1398 к. 1658, преку тригонометар 1847 преку кота 1398, преку тригонометар 1847, преку к. 1971 до тригонометар 2085 на место Царев Врв (Султан Тепе).

II. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09—1589/1

1 септември 1959 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

133.

На основа член 3 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија, во врска со член 30 став 3 од Законот за државната управа, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СТОКОВ ПРОМЕТ

За помошник државен секретар во Државниот секретаријат за стоков промет се назначува Петко Чадиковски.

Ова решение влегува во сила веднаш.

Бр. 09-1715/1

12 септември 1959 година

Скопје

Извршен совет

Секретар,
Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

134.

ОБЈАВА

ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА ПРОСВЕТА ИЗБРАНИ ОД САМОУПРАВНИТЕ УСТАНОВИ ОДНОСНО СТРУЧНИ И ОПШТЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОД ОКОЛИСКИТЕ СОВЕТИ ЗА ПРОСВЕТА

На основа член 15 од Законот за органите на управата на Народна Република Македонија, Секретаријатот на републичкиот Совет за просвета објавува:

I. Поради отповикување им престанал мандатот на следните членови на републичкиот Совет за просвета избрани од самоуправните установи односно стручни и општествени организации:

— Шуковиќ Милош, учител претставник на Сојузот на синдикатите на Југославија — Републички совет за Македонија;

— Димевски Јордан, професор, претставник на Републичкиот одбор на Здружението на учителите, наставниците и професорите на Македонија;

— Василевска Нада, воспитач, претставник на Здружението на воспитачите од претшколските установи на Македонија;

— Китановски Борис, наставник, претставник на Здружението на наставниците и професорите од стручните школи на Македонија;

— Јовановски Драган, наставник, претставник на Здружението на наставниците и воспитачите од специјалните установи на Македонија;

— Илјовски Васил, писател, претставник на Здружението на писателите на Македонија;

— Стојановиќ Тодор, економист, претставник на Здружението на економистите на Македонија;

— Маринов Томо, инженер, претставник на Сојузот на друштвата на инженерите и техничарите на Македонија;

— Гајдов Стеван, музичар, претставник на Здружението на музичарите на Македонија;

— Волканова д-р Александра, лекар, претставник на Здружението на лекарите на Македонија;

— Горѓевски д-р Ристо, асистент, претставник на Здружението на универзитетските наставници и други научни работници на Македонија;

— Поп Андонов Еламинонда, професор на виша школа, претставник на Здружението на педагозите на Македонија;

— Дракулевски Томе, правник, претставник на Централниот комитет на Народната младина на Македонија;

— Вељковиќ Драгослав, професор, претставник на Советот на друштвата за грижи и воспитување на децата и младината на Македонија.

II. Од страна на одредените самоуправни односно стручни и општествени организации, за членови на републичкиот Совет за просвета се избрани следниве претставници на тие установи односно организации:

а) на една година:

— Шуковиќ Милош, учител, претставник на Здружението на учителите, наставниците и професорите на Македонија;

— Спиров д-р Борис, лекар, претставник на Здружението на лекарите на Македонија;

— Унковска Лилјана, воспитач, претставник на Советот на друштвата за грижи и воспитување на децата и младината на Македонија;

— Стаматов Коце, директор на „Антротекстил“ во Скопје, претставник на Трговската комора на НРМ;

— Петровски Страхил, службеник, претставник на Занаемчиската комора на НРМ;

б) на две години:

— Исоски Сарпо, учител, претставник на Сојузот на синдикатите на Југославија — Републички совет за Македонија;

— Ачкоска Нада, професор на виша школа, претставник на Здружението на универзитетските наставници и други научни работници на Македонија;

— Томиќ Мирко, инженер, претставник на Сојузот на друштвата на инженерите и техничарите на Македонија;

— Дракулевски Томе, правник, претставник на Централниот комитет на Народната младина на Македонија;

— Мишев Александар, инженер, претставник на Земјоделско-шумарската комора на НРМ;

Од страна на советите за просвета на околните народни одбори, за членови на републичкиот Совет за просвета се избрани следниве нивни претставници:

а) на една година:

— **Митевски Теодос**, претставник на Советот за просвета на Народниот одбор на Кумановска око-лија;

— **Марковски Богоја**, претставник на Советот за просвета на Народниот одбор на Охридска око-лија;

— **Петрова Деса**, претставник на Советот за просвета на Народниот одбор на Титоввелешка око-лија;

б) на две години:

— **Василевски Владо**, претставник на Советот за просвета на Народниот одбор на Скопска око-лија;

— **Грујоски Чедомир**, претставник на Советот за просвета на Народниот одбор на Тетовска око-лија;

— **Алексоски Кирил**, претставник на Советот за просвета на Народниот одбор на Битолска око-лија;

— **Донев Киро**, претставник на Советот за про-света на Народниот одбор на Штипска око-лија.

Бр. 01—386

11 април 1959 година

Скопје

ОД СЕКРЕТАРИЈАТОТ НА РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА ПРОСВЕТА

Огласен дел

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12030/1 од 1 август 1959 година, ја одобри промената на роденото име на Бацакова Софија, од град Струмица, ул. „1 мај“ бр. 13, родена на 28 мај 1939 година во град Струмица, од татко Бацаков Никола и мајка Форка, та-ка што во иднина роденото име ќе и' гласи **Соња**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (132)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-6793/2 од 22 јуни 1959 година, ја одобри промената на личното име на Димов Јован, роден на 14 јули 1929 година во Бе-рово, Штипска око-лија, од татко Димов Јосиф и мајка Димова Павлина, така што во иднина лично-то име ќе му гласи **Влашки Иван**.

Со истото решение е одобрена и промената на фамилијарното име на сопругата му Димова Ми-лена, родена на 1 јуни 1930 год. во с. Палача, Вин-ковачка око-лија, од татко Старчевик Стеван и мај-ка Јелена, така што во иднина фамилијарното име ќе и' гласи **Влашки**.

Промената на фамилијарното име на Димов Јо-ван се протегнува и на малолетниот му син Димов Александар, роден на 14 ноември 1958 година во град Скопје.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (133)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 6327/2 од 2 јули 1959 го-дина, ја одобри промената на роденото име на

Илиевски Чедомир, роден на 30 април 1950 година во село Опае, Кумановска око-лија, од татко Давид и мајка Тодорка, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Илиевски Кузман**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (134)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 10640/1 од 9 јули 1959 година, ја одобри промената на роденото име на Амети Целалбајар, роден на 10 јуни 1955 година во село Вишница, Кумановска око-лија, од татко Асан и мајка Цеваире, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Целал**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (136)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12—6448/1 од 28 август 1959 година, ја одобри промената на фамилијар-ното име на Радески Стојмир, роден на ден 25 сеп-тември 1919 година во с. Арбиново, Охридска око-лија, од татко Радески Неде и мајка Радеска, род. Јошаноска Таска, така што во иднина фамилијар-ното име ќе му гласи **Герасимовски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (137)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 3432/1 од 21 март 1959 година, ја одобри промената на роденото име на Јосевски Светислав, роден на 2 септември 1934 го-дина во село Пезово, Кумановска око-лија, од татко Јосевски Иван и мајка Слоботка, така што во ид-нина роденото име ќе му гласи **Миле**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (138)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12—12760 од 28 август 1959 година, ја одобри промената на личното име на Новев Миодрог, роден на 24 мај 1933 година во град Скопје, од татко Новев Трајко и мајка Пан-дора, така што во иднина личното име ќе му гласи **Геровски Драган**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (139)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12—12766/1 од 28 август 1959 година ја одобри промената на фамилијарното име на Мишовски Глигор, роден на 8 јануари 1920 година во град Тетово, Тетовска око-лија, од татко Мишовски Горѓи и мајка Зора, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Ивановски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-13602/1 од 11 септем-ври 1959 година, ја одобри промената на фамили-јарното име на Исоски Иван, роден на 24 април 1930 година во с. Лазарополе, Тетовска око-лија, од татко Исоски Угрин и мајка Санда, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Велевски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (133)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12—12721/1 од 28 август 1959 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Ристовски Ристо, роден на 8 април 1929 година во село Селце, Охридска околија, од татко Русе Ристовски и мајка Устијанка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Душковски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (141)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12—12722 од 28 август 1959 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Ристовска Стојанка, родена на ден 13 мај 1933 година во село Буринец, Охридска околија, од татко Мојсоски Фидан и мајка Кира, така што во иднина фамилијарното име ќе и' гласи **Душкова**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12—7722/2 од 1 август 1959 година, ја одобри промената на роденото име на Гушев Трајче, роден на ден 12 март 1956 година во село Богданци, Титоввелешка околија, од татко Стоилов Атанас и мајка Стоилова, род. Маркова Ленка, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Мито**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (143)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Михајло Костадинов Бесов, од Скопје, населба „Автокоманда“, зграда 35/Ш, подаде тужба за развод на бракот против Катарина Михајлова, сега во неизвесност.

Се повикува тужената Катарина Михајлова, сега во неизвесност, во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да ја соопшти на судот својата точна адреса или да се јави лично. Во противен случај ќе и' биде одреден старател кој ќе ја застапува на расправата на негови разноси.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 643/59. (147)

Драгица Миланова Богоевиќ, од Скопје со стан на улица „155“ бр. 109, подаде тужба за развод на бракот против Драгослав Богоевиќ, од Скопје, а сега во неизвесност.

Се повикува тужениот Драгослав Богоевиќ во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да ја соопшти на судот својата точна адреса или да се јави лично. Во противен случај ќе му биде одреден старател, кој ќе го застапува на расправата на негови разноси.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 467/59. (145)

Ристо Василев Кипровски, од Скопје, прифатилиште „Чаир“, VII зграда, подаде тужба за развод на бракот против тужената Тронда Лазарова Поповска, од Скопје, а сега со непознато место на живеење.

Се поканува тужената Тронда Лазарова Поповска, во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да ја соопшти на судот својата точна адреса или да се јави лично. Во противен случај ќе и' биде одреден старател, кој ќе ја застапува на расправата на нејзини разноси.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 1027/58. (140)

Иљаз Хашимов Шабановиќ, од Скопје, ул. „113“ бр. 9, подаде тужба за развод на бракот против Кадифе Шабановиќ, сега во неизвесност.

Се повикува тужената Кадифе Шабановиќ, од Нови Пазар, а сега во неизвесност, во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да ја соопшти на судот својата точна адреса или да се јави лично. Во противен случај ќе и' биде одреден старател кој ќе ја застапува на расправата на нејзини разноси.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 418/59. (144)

Стојна Илиева Стојановска, од Скопје, ул. „426“ бр. 8, подаде тужба за развод на бракот против Костовски Антоније, сега во неизвесност.

Се повикува тужениот Костовски Антоније, сега во неизвесност, во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да ја соопшти на судот својата точна адреса или да се јави лично. Во противен случај ќе му биде одреден старател кој ќе го застапува на расправата на негови разноси.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 512/59. (143)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 160 на страна 431 е запишана под фирма: Слаткарско претпријатие „Блед“ — Скопје — Продавница бр. 2 во Скопје. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на слаткарски производи.

Продавницата е основана согласно со одобрението на Народниот одбор на општината „Кале“ — Скопје бр. 03-12330 од 8-I-1959 година.

За раководител на продавницата е назначен Имеров Назив. Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 106/59. (359)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 160 на страна 431 е запишана под фирма: Слаткарско претпријатие „Блед“ — Скопје — Продавница бр. 3 во Скопје. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на слаткарски производи.

Продавницата е основана согласно со одобрението на Народниот одбор на општината „Кале“ — Скопје бр. 03-12330 од 8-I-1959 година.

За раководител на продавницата е назначен Стојан Павлов. Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 105/59. (360)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 160 на страна 431 е запишана под фирма: Слаткарско претпријатие „Блед“ — Скопје — Слаткарница бр. 4 во Скопје. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на слаткарски производи.

Слаткарницата е основана согласно со одобрението на Народниот одбор на општината „Кале“ — Скопје 03-12330 од 8-I-1959 година.

За раководител на слаткарницата е назначен Ладе Батовски. Слаткарницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 103/59. (361)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 160 на страна 431 е запишана под фирма: Слаткарско претпријатие „Блед“ — Скопје — Продавница бр. 5 во Скопје. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на слаткарски производи.

Продавницата е основана согласно со одобрението на Народниот одбор на општината „Кале“ — Скопје бр. 03-12330 од 8-I-1959 година.

За раководител на продавницата е назначен Јосифовски Венко. Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 104/59. (362)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 595 на страна 363 е запишано под фирма: Производно услужно претпријатие „Галванизер“, со седиште во Скопје. Предмет на работењето на претпријатието е: а) производство на метална, пластична и бакелилна галантерија; б) услужна дејност (галванизирање и браварски услуги).

Претпријатието е основано со решението на Народниот одбор на општината „Кисела Вода“ — Скопје бр. 133 од 17-II-1959 година.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Душко Новковски, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 227/59. (382)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 7-II-1959 година е запишана под фирма: Инвалидско претпријатие „Прилеп“ — Прилеп — Продавница бр. 4, со седиште во Битола. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало тутунски преработки, кибрит и прибор, таксени вредносници, коверти, разгледници и печатени обрасци.

Продавницата е основана од Инвалидското претпријатие „Прилеп“ — Прилеп, а согласно со одо-

брението на Народниот одбор на општината Битола бр. 07-14538 од 31-XII-1958 година.

За раководител на продавницата е назначен Спасе Минчев. Продавницата ќе ја потпишува Кирило Брдароски, директор на претпријатието што ја основало.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 117/59. (387)

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 20-III-1959 година под рег. бр. 3/57, свеска IV е запишано следното: Се менува називот на Земјоделската задруга во Ресен и ќе гласи: Земјоделска задруга „Респлод“ — Ресен.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 188/59. (581)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 28-XII-1958 година под рег. бр. 23/55, свеска IV е запишано следното: Сообразно со прописите на пречистениот текст на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Горица“, с. Д. Б. Црква, Охридско, ги промени своите правила по кои во иднина ќе ја врши следната дејност:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. дотоварање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродуктивен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 472/58. (592)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 30-XII-1958 година под рег. бр. 16/55, свеска IV е запишано следното: Сообразно со прописите на пречистениот текст на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Гога Цураковски“, с. Г. Дупени — Ресен, ги промени своите правила по кои во иднина ќе ја врши следната дејност:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. трговија со индустриски стоки.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр 479/58. (583)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 28-ХП-1958 година под рег. бр. 17/55, свеска IV е запишано следното: Сообразно со прописите на пречистениот текст на Уредбата на земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Рибар“, с. Перово — Ресен, ги промени своите правила по кои во иднина ќе ја врши следната дејност:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. трговија на мало со индустриски стоки.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 457/58. (584)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 28-ХП-1958 година под рег. бр. 18/55, свеска IV е запишано следното: Сообразно со прописите на пречистениот текст на Уредбата на земјоделските задруги, Земјоделската задруга „М. Думов“, село Јанкоец — Ресен, ги промени своите правила по кои во иднина ќе ја врши следната дејност:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 454/58. (585)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 28-ХП-1958 година под рег. бр. 6/55, свеска IV е запишано следното: Сообразно со прописите на пречистениот текст на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Хр. Герасимовски“, с. Болно — Ресен, ги промени своите правила по кои во иднина ќе ја врши следната дејност.

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. трговија на мало (преку продавница) со индустриски, колонијални и прехранбени стоки; и

10. дрварство.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 451/58. (587)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 339 на страна 1071 е запишано следното: Каев Никола, досегашен директор на Претпријатието за производство на свила — Гевгелија, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување. Исто така е разрешен од должност и досегашниот шеф на сметководството Душко Димитров и му престанува правото за потпишување.

Согласно со решението на Народниот одбор на општината Гевгелија бр. 04—5791/1 од 27-XI-1958 год. за директор на претпријатието е назначен Ристо Јованов Бутров. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со книговодителот Алекса Г. Трајков.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 166/58. (609)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 26 на страна 99 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Ранковци бр. 5050 од 6-XII-1958 год. се потврдени правилата на Земјоделската задруга „Нов живот“, с. Отошница, Крива Паланка, така што дејноста на задругата во иднина е:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. трговија на мало и големо со сите видови земјоделски производи;

10. трговија на мало со сите видови индустриски, текстилни и прехранбени стоки;

11. угостителска дејност; и

12. откуп на сите видови земјоделски производи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 27/59. (610)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 68 на страна 267 е запишано следното: Согласно со потврдените правила од Народниот одбор на општината Крива Паланка, дејноста на Земјоделската задруга „Градиште“, с. Жидилово — Кумановска околија, во иднина е:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. домашна ракотворба;

10. пчеларство;

11. снабдување на задругарите со прехранбени и индустриски стоки;

12. откуп на земјоделски производи;

13. градинарство; и

14. сточарство.

Досегашниот управен одбор на задругата е решен од должност. За членови на новиот управен одбор се избрани следните лица: Никола Пешевски, Деспот Пешевски, Ѓорѓи Петровски, Стојан Илиевски, Димитрија Милковски, Стоимен Илиевски, Симо Китановски, Стеван Маџовски, Дане Божиновски, Гроздан Митровски, Ристо Митровски, Стојанче Младеновски, Радојко Ристовски и Санде Гривевски.

Досегашните потписници на задругата, и тоа: Николовски Ѓорѓи, управител, и Слаевски Ристо, книговодител, се разрешени од должност и им престанува правото за потпишување.

За нови потписници на задругата се назначени следните лица: Стојчевски Ѓорѓи, управник, Мите Раневски, книговодител, и Радојко Ристевски, магазинер.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 211/59. (611)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 17 на страна 65 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Крива Паланка бр. 04—452/1 од 23-I-1959 година се потврдени правилата на Земјоделската задруга „Стражин“, село Длабочица — Кумановско, така што дејноста на задругата во иднина е:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. преработка и доработка на земјоделски производи;

6. организирање на штедење и кредитирање;

7. стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

8. снабдување на земјоделските производители со потребен репродуктивен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

9. трговија со индустриски стоки;

10. откуп на земјоделски производи и жива стока; и

11. домашна ракотворба.

На полугодишното собрание на задругата, одржано на 28-XI-1958 година, стариот управен одбор е разрешен од должност. За членови на новиот управен одбор се избрани следните лица: Кирио Николовски, Розе Митевски, Кирио Митевски, Стојко Цветковски, Петруш Спасовски, Наско Цветановски, Божин Николовски, Стоимен Николовски и Стоимен Стефановски.

Фирмата ќе ја потпишуваат и понатака старите потписници, и тоа: Велин Митевски, Стоимен Јосимов и Розе Митевски, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 182/59. (612)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 107 на страна 299 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Куманово бр. 19948/г од 19-XII-1958 год. кон Трговското претпријатие „Сервис“ — Куманово е припоено Трговското претпријатие на големо и мало „Антроуниверзал“ — Куманово, сметано од 19-XII-1958 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 186/59. (614)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 186 на страна 535 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Старо Нагоричане бр. 04—4195/1 од 6-XII-1958 година се менува фирмата на Претпријатието за производство и преработка на тутун „Козјак“, с. Старо Нагоричане — Кумановско, и во иднина ќе гласи: Претпријатие за општоземјоделски производи и преработка на тутун „Козјак“, село Старо Нагоричане.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 968/58. (615)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 87 на страна 357 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Куманово бр. 05—1001 од 23-I-1959 год. се потврдени правилата на Земјоделската задруга „Партизанка“, с. Опаје — Кумановско, така што дејноста на задругата во иднина е:

1. земјоделско производство на општонационална земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродуктивен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. производство на земјоделски производи;

10. откуп на земјоделски производи;

11. производство на тутун;

12. развиток на житарици;

13. развиток на градинарството;

14. сите останати врсти производство.

Досегашниот потписник на задругата Спасиф Давида Милорад е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нов потписник на задругата е назначен Јакимовски Насе, книговодител. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот потписник Сабри Сакити, управник на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 194/59. (616)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 65 на страна 255 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Куманово бр. 05—19495 од 23-I-1959 год. се потврдени правилата на Земјоделската задруга „Китка“, с. Лопате — Кумановско, така што дејноста на задругата во иднина е:

1. земјоделско производство на општонационална земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители, преку создавање на разни видови кооперации;

3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродуктивен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. производство на тутун;

10. подигнување на плантажни лозови насади и овошни градини;

11. унапредување на сточарството преку кооперирање и др.

12. откуп и продажба на земјоделски производи;

13. набавка и продажба на индустриски стоки.

Задругата и понатака ќе ја потпишуваат старите потписници: Шефик Арифџи, управник, и Среќко Ефремовски, книговодител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 134/58 (618)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 10 на страна 37 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Куманово бр. 05—1395 од 23-I-1959 год. се потврдени правилата на Земјоделската задруга „Производител“, с. Бедине, Кумановско, така што дејноста на задругата во иднина е: производство на тутун, ратарско-сточарско производство, укажување услуги во земјоделството со механизација, откуп и продажба на земјоделски производи, организирање разни видови кооперирање со членовите производители, лозарство, овоштарство, живинарство и градинарство.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 150/59. (620)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 27 на страна 103 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Липково бр. 05—4610/1 од 26-IX-1958 год. се потврдени правилата на Земјоделската задруга „Лирија“, с. Белановце — Кумановска околина, така што дејноста на задругата во иднина е:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. преработка на дрва и дрвени материјали и откуп на разни материјали;

10. унапредување на сточарството и овоштарството;

11. производство на вар;

12. откуп и преработка на дрвна маса.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 149/59. (619)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 219 на страна 581 е запишано следното:

Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Претпријатието — дуќан за колонијал „Изгрев“ — Скопје, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје бр. 1 од 4-XII-1958 година е припоено кон Претпријатието „Центроколонијал“ — Скопје, сметано од 31-XII-1958 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 137/59. (623)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 69 на страна 271 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Липково бр. 05—4487/1 од 26-IX-1958 година се потврдени правилата на Земјоделската задруга „Башкими“, с. Слупчане — Кумановско, така што дејноста на задругата во иднина е:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

9. стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. производство на тутун;

10. подигнување плантажни лозови насади и овошни градини;

11. унапредување на сточарството преку кооперирање и друго;

12. унапредување на земјоделството, преку кооперирање, со разни сорти земјоделски семиња (италијанско семе пшеница и хетерозис).

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 163/59. (621)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 216 на страна 575 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Претпријатието — дуќан за колонијал „Елита“ — Скопје, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината „Кале“ — Скопје бр. 151 од 26-XII-1958 година е припоено кон Претпријатието „Центроколонијал“ — Скопје, сметано од 26-XII-1958 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 139/59. (627)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 81 на страна 237 е запишано следното:

Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Трговскиот дуќан за колонијал „Поле“ — Скопје, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината „Кале“ — Скопје бр. 151 од 26-ХП-1958 год. е припоено кон Претпријатието „Центроколонијал“ — Скопје, сметано од 26-ХП-1958 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 140/59. (628)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 133 на страна 365 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Претпријатието — дуќан за колонијал „Извор“ — Скопје, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината „Кале“ — Скопје бр. 151 од 26-ХП-1958 година е припоено кон Претпријатието „Центроколонијал“ — Скопје, сметано од 26-ХП-1958 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 143/59. (629)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните од регистарски лист 119, страна 327 е избришано Претпријатието — дуќан за колонијал „Ефтинија“ — Скопје, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината „Кале“ — Скопје бр. 151 од 26-ХП-1958 год. е припоено кон Претпријатието „Центроколонијал“ — Скопје, сметано од 26-ХП-1958 г.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 142/59. (630)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 186 на страна 493 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Претпријатието — дуќан за колонијал „Пена“ — Скопје, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината „Кале“ — Скопје бр. 151 од 26-ХП-1958 год. е припоено кон Претпријатието „Центроколонијал“ — Скопје, сметано од 26-ХП-1958 г.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 138/59. (632)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 331 на страна 873 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје бр. 17535 од 3-П-1959 година се менува фирмата на „Трансјуг“ претпријатие за меѓународна шпедиција — Скопје и во иднина ќе гласи: „Транскоп“ претпријатие за меѓународна шпедиција — Скопје.

Досегашниот директор на претпријатието е разрешен од должност, согласно со решението на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје бр. 16284/1 од 7-П-1959 година, и му престанува правото за потпишување.

За в.д. директор на претпријатието е назначен досегашниот заменик директор Ристо Ортаков, со решението на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје бр. 16284 од 28-ХП-1958 година. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со старите потписници Благоја Цветковски, шеф на комерци-

јалното одделение, и Никола Бајрактарски, шеф на сметководството.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 229/59. (636)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 466 на страна 1296 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината „Кале“ — Скопје бр. 156 од 26-ХП-1958 година кон Трговскиот дуќан за промет со кожи и чевларски прибор „Видра“ — Скопје, се припојува Трговскиот дуќан „Елен“ — Скопје, сметано од 1-И-1959 година.

Согласно со решението на Народниот одбор на општината „Кале“ — Скопје бр. 169 од 13-И-1959 година на Трговскиот дуќан за кожи „Видра“ — Скопје му се дава статус на претпријатие и неговата фирма во иднина ќе гласи: Трговско претпријатие за промет на мало со кожи, чевли, чевларски прибор и пластични материјали „Видра“ — Скопје.

Предмет на работењето на претпријатието е: трговија — промет со кожи, чевли, чевларски прибор, гумени производи и пластични материјали.

Согласно со решението на Народниот одбор на општината „Кале“ — Скопје бр. 621 од 23-И-1959 година е одобрено конституирањето на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 180/59. (638)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 190 на страна 505 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Трговскиот дуќан за чевли „Елен“ — Скопје, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината „Кале“ — Скопје бр. 156 од 26-ХП-1958 година е припоен кон Трговскиот дуќан „Видра“ — Скопје, сметано од 1-И-1959 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 181/59. (637)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 108 на страна 301 е запишано следното: Покрај досегашните потписници на Претпријатието за производство на буреци „Вкус“ — Скопје, и тоа: Петровски Стојмир, раководител, и Силјановски Петре, претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето и Богдановска Божана, шеф на сметководството, и Стефановска Десанка, заменик шеф на сметководството.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 176/59. (639)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 33 на страна 101 и рег. бр. 30, стр. 95 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината „Кисела Вода“ — Скопје број 123 од 30-ХП-1958 година, Трговскиот дуќан за бои, лакови и хемикалии „Хемија“ — Скопје и Трговскиот дуќан за бои, лакови и хемикалии

„Хромос“ — Скопје, се спојуваат во едно претпријатие под назив: Трговско претпријатие на големо и мало за промет со бои, лакови, хемикалии, прибор и сервис за графичка индустрија „Хромос“ — Скопје, сметано од 30-XII-1958 година.

Се бришат од регистарот на претпријатијата и дуќаните, и тоа: Трговскиот дуќан за бои, лакови и хемикалии „Хемија“ — Скопје, од рег. бр. 30, страна 95, и Трговскиот дуќан за бои, лакови и хемикалии „Хромос“ — Скопје, од рег. бр. 33, страна 101, сметано од 30-XII-1958 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 261/59. (640)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 118 на страна 323 е запишано следното: Јован Петровски, досегашен шеф на комерцијалното одделение на Новинско-издавачкото претпријатие „Стопански весник“ — Скопје, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нов потписник на претпријатието е назначен Симо Ивановски, новинар-уредник на рубрика. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и задолжува во границите на овластувањето со старите потписници: директорот Кирило Мукаетов и шефот на сметководството Михајло Хаџи Панов.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 119/59. (641)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 145 на страна 389 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје бр. 1321/1 од 12-П-1958 година досегашниот директор на Издавачкото претпријатие „Култура“ — Скопје Перо Коробар е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување. Исто така му престанува правото за потпишување и на комерцијалистот Наумовски Антон, бидејќи е разрешен од должност.

Досегашниот заменик директор Кирило Андоновски ќе го потпишува Издавачкото претпријатие „Култура“ — Скопје, како в. д. директор, со ново-назначениот раководител на комерцијалната служба Васо Божиновски и старите потписници Стамат Стаматовски, шеф на сметководството, и Иван Ивановски, книговодител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 262/59. (642)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 94 на страна 271 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Горче Петров бр. 04-7776/1 од 27-XII-1958 година, дејноста на Слаткарското млекаарско претпријатие „Снежана“ — Горче Петров во иднина се проширува и со: а) готвење на ладни и топли јадења, готвење на месни преработки и точење на алкохолни и безалкохолни пијалоци; б) изработка на бело печиво и други преработки и изработки на буреки, погачиња и паштети; и в) продажба на тутун, преработки, кибрит и прибор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 248/59. (651)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 42 на страна 165 е запишано следното: Согласно со потврдениите правила од Советот за стопанство на Народниот одбор на општината Ракотинци, дејноста на Земјоделската задруга „Кајнак“, с. Елово — Скопско, во иднина е:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродуктивен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. организирање на пчеларство и овоштарство во задругата;

10. организирање на живинарство;

11. откуп на шумски производи;

12. трговија на мало.

На годишното собрание на задругата, одржано на 10-XII-1958 год., е избран нов управен одбор, и тоа: Рашитовски Азизов Шериф, Камилевски Шаинов Мефаил, Аметовски Зејнулов Амет, Сулејмановски Рамаданов Мустафа, Мустафовски Дураков Сали, Арифовски Алилов Мустафа, Бекировски Арифов Бекир, Бакиовски Кафаров Беџет и Исламовски Муарема Ризо.

Досегашните потписници на задругата, и тоа: Мунишовски Камберов Демир и Максудовски Фејзулов Мемед се разрешени од должност и им престанува правото за потпишување.

За нови потписници на задругата се избрани следните лица: Дураковски Фејзулов Мемед, управник на задругата, Поп Илиев Рајко, книговодител, и Мустафовски Дураков Сали, член на управниот одбор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 221/59. (643)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 129 на страна 331 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Самостојниот трговски дуќан за промет со колонијални стоки „Снабдител“ — Горче Петров, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Тетово бр. 04-14646/1 од 29-XII-1958 го-

дина е припоен кон Трговското претпријатие за колонијал „Деликатес“ — Тетово, сметано од 29-ХП-1958 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 236/59. (652)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 52 на страна 207 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Маврово бр. 4461/1 од 12-ХП-1958 година се потврдени правилата на Земјоделската задруга „Кораб“, село Трница, Тетовско, така што дејноста на задругата во иднина е:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродуктивен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. сточарство;

10. пчеларство;

11. трговија со индустриски стоки на мало;

12. експлоатација на шуми; и

13. килимарство.

Досегашниот управен одбор на задругата на 14-ХП-1958 година е разрешен од должност. За членови на новиот управен одбор се избрани следните лица: Али Бајрами, Ратко Димитриевски, Методи Билбилоски, Танаш Наџоски, Русе Билбилоски, Урош Матески, Глигор Глигороски, Лефтер Танески, Шаип Селмани, Драган Јаковлевски и Тофил Јаковлевски.

Задругата и понатака ќе ја потпишуваат старите потписници и тоа: Глигур Глигуровски, претседател, Лефтер Таневски и Тофил Јаковлевски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 259/59. (655)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 172 на страна 459 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Гостивар, Секретаријат за стопанство бр. 04-6445/1 од 6-ХП-1958 година е одобрено конституирањето на Електричното претпријатие „Маврово“ — Гостивар, сметано од 6-ХП-1958 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 190/59. (656)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 75 на страна 171 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Самостојниот трговски дуќан „Гостиварски магазин“ — Гостивар, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Гостивар бр. 01-7762 од 13-ХП-1958 година е припоен кон Трговското претпријатие за промет со мешани стоки „Кораб“ — Гостивар, сметано од 13-ХП-1958 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 270/59. (657)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 96 на страна 225 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Гостивар бр. 01-7762 од 31-ХП-1958 година кон Трговското претпријатие за промет со мешани стоки „Кораб“ — Гостивар се припојува Самостојниот трговски дуќан „Гостиварски магазин“ — Гостивар, сметано од 31-ХП-1958 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 246/59. (658)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 96 на страна 225 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Гостивар бр. 5767 од 30-V-1956 год. се преместува од с. Вруток во Гостивар Продавницата „Букет“ на Трговското претпријатие „Кораб“ — Гостивар.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 285/59. (659)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 283 на страна 729 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината „Кисела Вода“ — Скопје бр. 04-14234 од 30-ХП-1958 год се менува фирмата на Продавницата во Скопје на Фабриката за чевли од Суботица и во иднина ќе гласи: Индустрија за чевли — Суботица — Продавница во Скопје, сметано од 1-I-1959 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 863/58. (667)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 288 на страна 741 е запишано следното: Тодор Костов, досегашен шеф на комерцијалното одделение на Фабриката за стакло и стаклена волна — Скопје, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За заменик директор на Фабриката е назначен Митре Марковски. Тој Фабриката ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со старите потписници: директорот Мицко Симеонов, Гоко Пендев, шеф на стопанско-сметководниот сектор, и Милан Тасевски, шеф на сметководството.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 258/59. (662)

КОНКУРСИ

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

— за двајца асистенти на Групата за англиски јазик и литература, и

— за еден асистент на Групата за романска филологија.

Пријавите со биографија, список на научни и стручни трудови, во колку има такви, со по еден примерок од истите, и потребните такси, се поднесуваат во Деканатот на Факултетот.

Рок за поднесување на пријавите е 15 дена од објавувањето, односно до пополнувањето на местата.

На основа член 21 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57 година), Комисијата за службенички работи на НО на Општината Старо Нагоричане, распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Секретар на Народниот одбор на Општината и
2. Референт за просвета во НО на Општината

УСЛОВИ: Под 1) правен факултет или управна школа со положен стручен испит; под 2) учителска школа и положен стручен испит за звање учител. Молбите се примаат до 10-X-1959 година.

За посебни информации кандидатите да се обратат писмено до НОО с. Старо Нагоричане или на телефон бр. 7.

Комисијата за службенички работи на Народниот одбор на општината Кривогаштани, распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

- 1) Секретар на Народниот одбор
- 2) Судија за прекршоци
- 3) Референт по комунални работи
- 4) Референт по буџет

УСЛОВИ: За работното место под 1 завршен правен факултет, положен државен испит или управна школа и повеќе години практика на раководни работни места или средно образование и осум години практика на раководни работни места; за работното место под 2 правен факултет или виша управна школа со положен стручен испит или средно образование и положен испит за судија за прекршоци; за работното место под 3 завршено средно техничко училиште — градежен отсек, 3 години практика во струката и положен стручен испит; за работното место под 4 завршено средно образование (економски техникум) и положен стручен испит за звањето сметководен режисер.

Основна плата по Законот за јавните службеници, а полагајна по Одлуката на Народниот одбор на општината Кривогаштани.

Молбите таксирани со 50 динари таксена марка и 20 динари во готово со останатите документи по

чл. 31 од Законот за јавните службеници да се доставуваат во рок од 15 дена по објавувањето на конкурсот.

Доколку работните места не се пополнат во споредениот рок, важноста на конкурсот се продолжува до нивното пополнување. (1767)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ОКОЛИСКИОТ ХИГИЕНСКИ ЗАВОД ВО ОХРИД

распишува

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

за пополнување на работните места во Заводот:

1. Лекар — специјалист по бактериологија
2. Лекар — специјалист по фтизиологија
3. Рентген техничар (здравствен техничар)
4. Еден здравствен техничар за работа во лабораторија

УСЛОВИ:

— за работните места под 1 и 2 завршен медицински факултет со положен посебен испит за специјалноста;

— за работното место под 3 завршена средна медицинска школа — отсек за рентген техничари;

— за работното место под 4 завршена средна медицинска школа — отсек за санитарни техничари.

Стапување на работа веднаш или по спогодба.

Основна плата по Законот за јавните службеници, а полагајна и посебен додаток по Правилникот за полагајните плати и посебните додатоци на Околинскиот хигиенски завод во Охрид.

Молбите, заедно со документите по чл. 31 од Законот за јавните службеници, се доставуваат до Конкурсната комисија на Околинскиот хигиенски завод во Охрид, во рок од 15 дена по објавувањето односно до пополнување на работните места. (1757)

СОДРЖИНА

129. Уредба за издавање соби на туристи и патници од страна на домаќинства — — 457
130. Решение за определување реонот „Скопска Црна Гора I“ — Скопска и Кумановска околија за подрачје на кое стрмните земјишта се загрозени од ерозија — — 459
131. Решение за определување реонот „Љубаш“, Титоввелешка околија за подрачје на кое стрмните земјишта се загрозени од ерозија — — — — — 460
132. Решение за определување на реонот средна Брегалница, општина Делчево, Штипска околија за подрачје на кое стрмните земјишта се загрозени од ерозија — — 460
133. Решение за назначување на помошник државен секретар во Државниот секретаријат за стоков промет — — — — — 461
134. Објава за членовите на републичкиот Совет за просвета избрани од самоуправните установи односно стручни и општествени организации и од околинските совети за просвета — — — — — 461